



Здружение на правници на Република Македонија

9.5-11.5.2019 година,

хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид

ПРВ ДЕН (четврток – 9 мај 2019)

09:00-10:00

Регистрација на учесници

10:00-10:10

Свечено отворање на 80-та Средба на правниците

Обраќање на претседателот на Здружение на правници г. Стевица Јосифовски

10:10-10:40

Тема 1: „Управно судската заштита во постапка на доделување договор за јавни набавки согласно со новиот Закон за јавни набавки“.

Предавач: **Бурим Сејдини**, претседател на Управен суд

10:40-11:10

Тема 2: „Транспонирање на европските директиви за јавни набавки – искуства со новиот закон“.

Предавач: **Александар Аргировски**, државен советник за усогласување со регулативата на ЕУ и меѓународна соработка во Бирото за ЈН

11:10-11:40

Тема 3: „Јавните набавки и ризиците од корупција: состојба и законски измени“.

Предавач: **д-р Герман Филков**, експерт во областа на јавните набавки

11:40-11:55

Дискусија и прашања

11:55-12:30

Пауза

12:30-13:00

Тема 4: „Новиот Закон за управни спорови“.

Предавач: **проф. д-р Борче Давитковски**, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

13:00-13:30

Тема 5: „Измени во Законот за управните спорови – јавна расправа, одлучување во спор со полна јурisdикција и модел одлука“.

Предавач: **Валентина Конеска**, судија во Управен суд

13:30-13:45

Дискусија и прашања

13:45-14:15

Тема 6: „Осврт на новиот Закон за прекршоци“.

Предавач: **проф. д-р Ана Павловска Данева**, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

14:15-14:30

Дискусија и прашања

14:30-15:00

Тема 7: „Прекршочна постапка пред прекршочен орган, низ призма на новините во Законот за прекршоци, од аспект на Царинската Управа“.

Предавач: **Методи Мицевски**, началник на Одделение за прекршоци при Царинската управа и член на работната група за подготовка на новиот Закон за прекршоците

15:00-15:15

Дискусија и прашања

17:30-18:30

Тркалезни маси

Сала 1: **Заштита на личните податоци**

Тема 8: „Искуства од примената на Законот за заштита на личните податоци vis-à-vis Општата регулатива за заштита на личните податоци (GDPR) и новиот пристап за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци“.

Модератор: **Игор Кузевски**, генерален секретар на Дирекција за заштита на лични податоци

Сала 2: **Трговско право**

Тема 9: „Дигитализација на европското компаниско право со посебен акцент на регистрацијата и промените на трговските друштва“.

Модератор: **проф. д-р Марко Андонов**, декан на Правен факултет

„Универзитет Американ колеџ“ - Скопје

Сала 3: **Заштита на конкуренција**

Тема 10: „Забранети договори во правото за заштита на конкуренцијата“.

Модератор: **Розана Ванковска**, генерален секретар на Комисија за заштита на конкуренција

ВТОР ДЕН (петок – 10 мај 2019)

10:00-10:30

Тема 11: „Измени во правната регулатива за даночните обврзници физички лица во однос на данокот од личен доход и данокот на додадена вредност“.

Предавач: **проф. д-р Александра Максимовска Стојкова**, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

11:00-11:30

Тема 12: „Правна заштита на даночните обврзници во рамки на постојната даночна постапка и новиот Закон за управен спор“.

Предавач: **проф. д-р Сејдефа Цафче**, декан на факултетот за правни науки при „Фон универзитетот“

11:30-12:15

Тема 13: „Рефлексија на воведувањето на прогресивниот данок во 2018 година“.

Предавач: **д-р Бранимир Јовановиќ**, советник на министерот за финансии и доцент на Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје

12:15-12:30

Дискусија и прашања

12:30-13:00

Пауза

13:00-13:30

Тема 14: „Правото на правично судење и посебните истражни мерки преку практиката на Европскиот суд за човекови права“.

Предавач: **д-р Мирјана Лазарова Трајковска**, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права

13:30-14:00

Тема 15: „Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права: потреба или обврска на државата“.

Предавач: **м-р Костадин Богданов**, адвокат

14:00-14:30

Тема 16: „Конституционализацијата на Европската конвенција и примената на практиката на Европскиот суд за човекови права во домашниот правен систем“.

Предавач: **Игор Спировски**, адвокат

14:30-14:45

Дискусија и прашања

17:00

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РМ

20:00-24:00

Свечена вечера

ТРЕТ ДЕН (сабота 11 мај 2019)

10:00-10:30

Тема 17: „Новиот нацрт закон за заштита на потрошувачите“.

Предавач: **проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска**, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје

11:00-11:15

Дискусија и прашања

11:15-11:45

Тема 18: „Откажување на договорот за вработување според членовите 81 и 82 од Законот за работни односи“.

Предавач: **Виолета Арнаутовска**, судија во Основен суд Скопје 2 Скопје

11:45-12:00

Дискусија и прашања

12:00-12:30

Тема 19: „Постапка за заштита од вознемирување на работно место“.

Предавач: **вон. проф. д-р Зоран Михајловски** – професор на Правен факултет „Универзитет Американ колеџ“ - Скопје Експерт во областа на трудовото право и работните односи, поранешен судија во Апелациониот суд – Скопје

12:30-12:45

Дискусија и прашања